



Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници објавува

## ОГЛАС

### за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција

Се продаваат по пат на усна јавна аукција движните предмети сопственост на АДГ Маврово Скопје и тоа:

Р.бр.	Марка/Тип	Регистарски таблички/ година на производство	Баркод	Цена	Состојба
1	Комбибус/ТАМ 75 А 6	SK-463-DE	/	60.000,00	(исправен)
2	Краз Кипер/54112	нема сообраќајна	0625001077	180.000,00	(исправен)
3	Краз	нема сообраќајна	0625001046	180.000,00	(неисправен)
4	Краз Кипер	SK-921-LK	/	180.000,00	(исправен)
5	Камаз Цистерна за вода	SK-271-KM/1983 година	/	600.000,00	(неисправен)
6	Интернационал	SK-067-AP	/	240.000,00	(неисправен)
7	Дампер КОКУМ	бр. 3	/	600.000,00	(неисправен)
8	Булдожер Коматсу/Д-155 А 1	/	0625000159	1.200.000,00	(неисправен)
9	Багер/Р. Дакич Г 1000	/	0625000110	700.000,00	(неисправен)
10	Багер/О и К РХ -5	/	0625000115	1.200.000,00	(неисправен)
11	Багер/Коматсу ПЦ-400	/	0625000100	1.200.000,00	(исправен)
12	Утоварувач/УЛТ 160-ЦК	/	0625001161	1.200.000,00	(исправен)
13	Аутодигалка Краз/К-162	SK-935-MT/1983 година	/	300.000,00	(неисправен)
14	Кипер Раба/Ф26/217	SK-263-KR/1991 година	/	300.000,00	(неисправен)
15	Влекач Магирус/310	SK-563-NI/1977 година	/	360.000,00	(неисправен)
16	Дампер/Волво А 25Ц	/	0625000228	450.000,00	(исправен)
17	Дампер/Волво А 25Ц	/	0625000229	450.000,00	(исправен)
18	Кипер Краз/6510	бр. 39	0625001079	180.000,00	(исправен)

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Трошоците за пренос на движните предмети паѓаат на товар на купувачот.

Предметите наведени во огласот се продаваат поединечно, на принципот видено купено, без никакви дополнителни рекламации.

Јавната аукција ќе се одржи на ден среда/17.06.2009 година, во просториите на Управата за јавни приходи-Генерална Дирекција (сала за состаноци, 2-ри кат), бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1 (Комплекс банки), со почеток во 11.00 часот. Движните предмети ќе може да се разгледаат во базата на Маврово АД во Романовце-Куманово на понеделник/15.06.2009 година од 10.00 до 13.00 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе може да учествуваат на усната јавна аукција доколку уплатат депозит во висина од 10% од утврдената почетна вредност на движниот предмет. Депозитот се уплаќа на трезорска сметка бр.100000000063095, депозитна (наменска) сметка бр. 090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20.

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати износот за кој движноста му е продадена, во рок од осум дена од денот на заклучувањето на усната јавна аукција, во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на поврат на депонирањето депозит.

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници објавува

## ОГЛАС

### за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција

Се продаваат по пат на усна јавна аукција движните предмети сопственост на АДГ Маврово Скопје и тоа:

Р.бр.	Марка/Тип	Регистарски таблички/ Година на производство	Баркод	Цена	Локација	Разгледување
1	Вибровалјак/ Динапак ЦА 152	/	0924000600	600.000,00	Траса Радовиш-Струмица (исправен)	18/06/2009 од 10.00 до 11.00 часот
2	Автобус/ Ивеко Санос-7	SK-898-II	/	250.000,00	Траса Радовиш-Струмица (исправен)	18/06/2009 од 10.00 до 11.00 часот
3	Грејдер/ Р. Дакич МГ 145	/	0625000303	600.000,00	Траса Радовиш-Струмица (исправен)	18/06/2009 од 10.00 до 11.00 часот
4	Булдожер/ Коматсу Д-85 А18	/	0625000144	1.200.000,00	Траса Радовиш-Струмица (исправен)	18/06/2009 од 10.00 до 11.00 часот
5	Вибровалјак/14 Октобар КВВ-12 Гладок	/	0625001233	600.000,00	Траса Радовиш-Струмица (исправен)	18/06/2009 од 10.00 до 11.00 часот
6	Фан Кипер	SK-247-NH	/	150.000,00	База Стопански двор-Струмица (исправен)	18/06/2009 од 12.00 до 13.30 часот
7	Автобус/Там	SK-208-NH/1979 година	/	140.000,00	База Стопански двор-Струмица (исправен)	18/06/2009 од 12.00 до 13.30 часот
8	Рено 9	SK-344-OE/1985 година	/	36.000,00	База Стопански двор – Струмица (исправен)	18/06/2009 од 12.00 до 13.30 часот
9	Кипер Краз/6510	/	0625001087	180.000,00	Таталичука-Валандово (исправен)	18/06/2009 од 14.30 до 16.00 часот
10	Багер/ Ласце Поклаин/1288 НЛЦ	/	0625000097	800.000,00	Таталичука-Валандово (исправен)	18/06/2009 од 14.30 до 16.00 часот
11	Утоварувач/О&К Л 35 Ц	/	0625000104	1.200.000,00	Таталичука-Валандово (исправен)	18/06/2009 од 14.30 до 16.00 часот

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Трошоците за пренос на движните предмети паѓаат на товар на купувачот.

Предметите наведени во огласот се продаваат поединечно, на принципот видено купено, без никакви дополнителни рекламации.

Јавната аукција ќе се одржи на ден понеделник/22.06.2009 година, во просториите на Управата за јавни приходи-Генерална Дирекција (сала за состаноци, 2-ри кат), бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1 (Комплекс банки), со почеток во 11.00 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе може да учествуваат на усната јавна аукција доколку уплатат депозит во висина од 10% од утврдената почетна вредност на движниот предмет. Депозитот се уплаќа на трезорска сметка бр.100000000063095, депозитна (наменска) сметка бр. 090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20.

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати износот за кој движноста му е продадена, во рок од осум дена од денот на заклучувањето на усната јавна аукција, во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на поврат на депонирањето депозит.